



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД, 10 март 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XLV

Цена на овој број е 4.500 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 77.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

207.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88), во точка 1 став 1 бројот: „650,00“ се заменува со бројот: „940,00“, бројот: „572,00“ – со бројот: „827,00“, а бројот: „520,00“ – со бројот: „752,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 103
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

208.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86, и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за пченка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88), во точка 1 став 1 бројот: „585,00“ се заменува со бројот: „846,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 104
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

209.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 бројот: „1540,50“ се заменува со бројот: „2.225,00“, бројот: „1455,80“ – со бројот: „2.103,00“, а бројот: „1.401,90“ – со бројот: „2.025,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 105
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

210.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 бројот: „1625,00“ на двете места се заменува со бројот: „2350,00“ а бројот: „1560,00“ – со бројот: „2256,00“.

2. Во точка 2 став 2 бројот: „40,625“ се заменува со бројот: „58,750“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 106
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

211.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерна репка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр.

59/88) во точка 1 став 1 бројот: „162,50“ се заменува со бројот: „235,00“.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „10,48280“ се заменува со бројот: „15,16129“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 107
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

212.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/74, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за суров памук од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 бројот: „3198,00“ се заменува со бројот: „4625,00“, бројот: „2686,00“ – со бројот: „3885,00“, бројот: „2558,40“ – со бројот: „3700,00“, а бројот: „2462,50“ – со бројот: „3561,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

Е. п. бр. 108
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

213.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 бројот: „7800,00“ се заменува со бројот: „11280,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 109
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

214.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за добиток за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 во одредбата под А бројот: „6170,90“ се заменува со бројот: „8924,00“, бројот: „4669,80“ – со бројот: „6753,60“, бројот: „166,78“ – со бројот: „241,20“, а бројот: „5738,90“ – со бројот: „8299,30“.

Во одредбата под Б бројот: „10.162,10“ се заменува со бројот: „14.695,90“, бројот: „9866,10“ – со бројот: „14.267,90“, бројот: „9688,80“ – со бројот: „13.982,50“, бројот: „9372,80“ – со бројот: „13.554,50“, бројот: „7399,60“ – со бројот: „10.700,90“, бројот: „6807,60“ – со бројот: „9844,90“, бројот: „6561,00“ – со бројот: „9488,15“, а бројот: „6.265,00“ – со бројот: „9060,10“.

Во одредбата под В бројот: „13455,00“ се заменува со бројот: „19458,00“, бројот: „12577,50“ – со бројот: „18189,00“, бројот: „11895,00“ – со бројот: „17202,00“, бројот: „11017,50“ – со бројот: „15933,00“, бројот: „9750,00“ – со бројот: „14100,00“, а бројот: „9262,50“ – со бројот: „13395,00“.

Во одредбата под Г бројот: „4355,00“ се заменува со бројот: „6300,00“, а бројот: „4176,45“ – со бројот: „6041,70“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1989 година.

Е. п. бр. 110
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

215.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88), во точка 1 став 1 бројот: „270,80“ се заменува со бројот: „391,67“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1989 година.

Е. п. бр. 111
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

216.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 70/78 и 54/86), по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање

надомест за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81, 68/84, 9/86 и 77/87) во точка 2 во одредбата под 1 бројот: „1.280“ се заменува со бројот: „3.500“, а бројот: „65“ – со бројот: „200“.

Во одредбата под 2 бројот: „1.000“ се заменува со бројот: „2.800“, а бројот: „20“ – со бројот: „60“.

Во одредбата под 3 бројот: „1.000“ се заменува со бројот: „2.800“, а бројот: „40“ – со бројот: „100“.

Во одредбата под 4 бројот: „700“ се заменува со бројот: „1.700“.

2. Во точка 3 во одредбата под 1 бројот: „640“ се заменува со бројот: „1.800“, а бројот: „40“ – со бројот: „100“.

Во одредбата под 2 бројот: „640“ се заменува со бројот: „1.800“ а бројот: „13“ – со бројот: „40“.

Во одредбата под 3 бројот: „640“ се заменува со бројот: „1.800“, а бројот: „20“ – со бројот: „60“.

3. Во точка 6 бројот: „100“ се заменува со бројот: „4.000“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 86

9 февруари 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

217.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ

1. Се ослободуваат од плаќање царина организациите на здружен труд на увоз на производи од долунаведените тарифни броеви односно ставови на царинската тарифа – Специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификација на инвалиди, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименовање
1	2	3
82.07		Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример: за пресување, ковање, втиснување, просечување, насечување и врежување на навои, дупчење, проширување на отвори со стружење, провлекување, глодање), вклучувајќи матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи и земја:
	8207.320	– Алат за пресување, ковање, извлекување или пресечување:
	8207.301	– – – за пресување
84.51		Машини (освен машините од тар. број 84.50) за перење, чистење, цедење, (на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување, превлекување или импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини, плетенини и др. или на готови текстилни предмети и машини за на-

1	2	3
		несување паста на основната ткаенина или на друга подлога што се користи во производството на покривки за под како што е линолеум; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење, или запчесто изрежување на текстилни ткаенини:
	8451.30	– Машини за преси за пеглање (вклучувајќи преси за фиксирање):
	8451.301	– – – за конфекција и трикотажа
84.52		Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 84.40; мебел, пултови и капаци предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене;
	8452.1	– Други машини за шиене:
	8452.21	– – специјални автомати
	8452.29	– – други:
	8452.293	– – – за шиене кожа и скај
	8452.299	– – други
84.59		Алатни машини (вклучувајќи машини со работни единици на водилки) за дупчење, за обработка на отвори со дупчење и глодање, врежување или нарежување на навои со симнување на струганици, освен струговите од тар. број 84.58:
	8459.69	– – други
	8459.699	– – – други
84.62		Алатни машини (вклучувајќи преси) за обработка на метали со слободно ковање или со ковање во калап; алатни машини (вклучувајќи преси) за обработка на метали со свиткување, превиткување, исправање, порамнување, просечување или исечување, отсечување со симнување; преси за обработка на метали, или на метални карбиди што не се претходно спомнати:
	8462.2	– Машини за свиткување, превиткување, исправање или порамнување (вклучувајќи и преси);
	8462.29	– – други Ех – машини за валање на лимени профили; хидраулична машина за обработка на лим по методата на настискување, автоматска преса за свиткување и за оформување на делови од жица GRM 50.
84.79		Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:
	8479.89	– – друго:
	8479.899	– – – други
85.15		Машини и апарати за меко и тврдо лемење и заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загреван гас), ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси или лак на плазма, вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело прскање на метали и на синтерувани метални карбиди:
	8515.2	– Машини и апарати за електроотпорно заварување на метали;
	8515.29	– – други
		Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример: апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање, во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење на должина што се држат во рака (на пример: мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус); неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава;

1	2	3
90.29	9017.80	- Други инструменти Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и таксометри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 90.15; стробоскопи:
	9029.10	- Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично.
	9029.101	--- електронски Ех --- Уреди за испитување на колектори на разлетување (центрифуга тест)
90.31		Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили:
	9031.10	- Машини за урамнотежување на механички делови

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 112
2 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

218.

Врз основа на член 102 од Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/86 и 74/87), член 178а став 1 од Законот за процесната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84 и 74/87) и член 78 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77 и 13/83), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ НА КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Член 1

Во Правилникот за надомест на трошоците на кривичната и процесната постапка пред воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/83) во член 16 бројот: „1.000“ се заменува со бројот: „10.000“, а бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „500.000“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 189-1/89
16 февруари 1989 година
Белград

Сојузен секретар за народна
одбрана
генерал-полковник
Вељко Кадиевиќ, с. р.

219.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челик што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Општи конструкциони челици. Технички услови — — — — —	JUS C.B0.500
2) Нерфосувачки челици. Технички услови за лимови, топловални ленти, ва- лана жица, влечена жица, прачки, отковки и полупроизводи — — — — —	JUS C.B0.600
3) Топловалани челици. Челични раз- нокраки аголници. Облик и мерки — — — — —	JUS C.B3.111
4) Челици за цементација. Технички услови — — — — —	JUS C.B9.020

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точка 10 на југословенскиот стандард JUS C.B0.500, точ. 8.3.2, 8.3.5, 8.5 и 8.7 на југословенскиот стандард JUS C.B0.600 и точ. 6.4.1 и 7.2. на југословенскиот стандард JUS C.B9.020, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на челик што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челични разнокраки аголници со заоблени рабови топловалани. Облик и мерки — — — — —	JUS C.B3.111
2) Општи конструкциони челици. Технички прописи за изработка и испора- ка — — — — —	JUS C.B0.500
3) Челици за цементација. Технички услови за изработка и испорака — — — — —	JUS C.B9.020

донесен со Решението за југословенските стандарди за тополовалан челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/62).

донесен со Решението за југословенските стандарди за контрукциони челици и методи на хемиски испитувања на челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/72).

донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/74).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за тенки конструкциони челични лимови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/62) и Решението за југословенскиот стандард за конструкциони челици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/70).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/238
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

220.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ ЗА БРУСЕЊЕ И МАЗНЕЊЕ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Точила за сечење — — — — —	JUS K.F1.022
2) Обложни брусни плочи — — — — —	JUS K.F1.023
3) Тендерести точила — — — — —	JUS K.F1.042
4) Точила за глодала и полжеви — — — — —	JUS K.F1.051
5) Точила за машински ножеви — — — — —	JUS K.F1.053
6) Точила за запченици — — — — —	JUS K.F1.055
7) Точила за ножеви на косачки — — — — —	JUS K.F1.056
8) Брусеви за мазнење — — — — —	JUS K.F2.025
9) Брусеви за трамвајски шини — — — — —	JUS K.F2.030

донесени со Решението за југословенските стандарди за алати за брусене и мазнење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/55).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/239
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

221.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕНОСНИ АЛАТИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Преносни алати со електромотори. Дупчалки. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.020
2) Алати за режење навои. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.025
3) Дупчалки и мазналки. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.040
4) Кружни пили и ножеви. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.050
5) Пили. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.055
6) Чекани. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.060
7) Пиштоли за прскање. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.070
8) Рендалки. Дополнителни технички услови — — — — —	JUS N.M6.080

донесени со Решението за југословенските стандарди за инсталациони склопки и преносни алати со електромотори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/66).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/240
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

222.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОЈНИ ПРИКЛУЧОЦИ СО ТОПЧЕСТА НАГЛАВКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за навојни приклучоци со топчеста наглавка, кој го има следниот назив и ознака:

Навојни приклучоци со топчеста наглавка. Шуплив вијак. Форма и мери — — JUS M.B6.883

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Навојни приклучоци со топчеста наглавка. Шуплив вијак. Форма и мери — — JUS M.B6.883
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди за навојни приклучоци за кочници со збиен воздух и навојни приклучоци со всечен прстен за цевки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/85).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/241
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

223.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заштита од корозија кој го има следниот назив и ознака:

Заштита од корозија. Метални превлаки. Определување на дебелината на превлаката. Колориметриска метода — — JUS C.A6.033

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Испитување на галвански превлаки. Определување на дебелината на превлаките со кулометричка метода — — — — — JUS C.A6.033 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на заштитата од корозија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/244
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

224.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челични јажиња за општа намена, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 7 — — — — —	JUS C.H1.060
2) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 19 — — — — —	JUS C.H1.061
3) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 37 — — — — —	JUS C.H1.062
4) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 · 12 + 7 влакнести јадра —	JUS C.H1.076
5) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 · 24 + 7 влакнести јадра —	JUS C.H1.078
6) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 8 · 7 — — — — —	JUS C.H1.080
7) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 8 · 37 — — — — —	JUS C.H1.084
8) Челични јажиња за општа намена. Јаже 8 · 19 со жица за поправка — — — — —	JUS C.H1.088
9) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 · 35 – покриен Ворингтон — — — — —	JUS C.H1.094

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на челични јажиња за општа намена што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 7 — — — — —	JUS C.H1.060
2) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 19 — — — — —	JUS C.H1.061
3) Челични јажиња за општа намена. Завојно јаже 1 · 37 — — — — —	JUS C.H1.062
4) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 · 12 + 7 влакнести јадра —	JUS C.H1.076
5) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 6 · 24 + 7 влакнести јадра —	JUS C.H1.078
6) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 8 · 7 — — — — —	JUS C.H1.080
7) Челични јажиња за општа намена. Обично јаже 8 · 37 — — — — —	JUS C.H1.084
8) Челични јажиња за општа намена. Јаже 8 · 19 со жица за пополнување — — — — —	JUS C.H1.088
9) Челични јажиња за општа намена. Јаже 6 · 35 – покриен Ворингтон — — — — —	JUS C.H1.094

донесени со Правилникот за југословенските стандарди за челични јажиња („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/247
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

226.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за енергетски трансформатори, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Енергетски трансформатори. Цеп за термометар — — — — —	JUS N.H1.042
2) Енергетски трансформатори. Приклучок за уземјување — — — — —	JUS N.H1.043
3) Енергетски трансформатори. Сушилник на воздух со силикагел — — — — —	JUS N.H1.052

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на енергетски трансформатори од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Енергетски трансформатори. Цеп за термометар ————— JUS N.H1.042
 - 2) Енергетски трансформатори. При-ключок за уземјување ————— JUS N.H1.043
 - 3) Енергетски трансформатори. Су-шилник на воздух ————— JUS N.H1.052
- донесени со Решението за југословенските стандарди за енергетски трансформатори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/72).
- 3) Енергетски трансформатори. Су-шилник на воздух ————— JUS N.H1.052
- донесени со Решението за југословенските стандарди за опрема на енергетски трансформатори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/248
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

226.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАШИНИ АЛАТКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за машини алатки кој го има следниот назив и ознака:

- Машини алатки. Испитување на точноста. Глодалки со хоризонтално и вертикално вртено и со маса со непроменлива височина ————— JUS M.G4.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на машини алатки што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/250
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

227.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВАНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за гасови, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Гасови. Земање на мостра од природен гас ————— JUS H.F8.103
- 2) Гасови. Определување на содржината на јаглендиоксид. Избор на метод ————— JUS H.F8.150
- 3) Гасови. Определување на содржината на сулфурдиоксид. Избор на метод ————— JUS H.F8.180
- 4) Гасови. Определување на содржината на јагленмоноксид. Избор на метод ————— JUS H.F8.190

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/254
29 декември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

228.

Врз основа на член 6а став 1 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се утврдува Единствената методологија за пресметка на општествениот производ на СФРЈ која се врши врз основа на резултатите од статистичките истражувања: „Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд од производствените дејности (КГИ-01)” и „Годишна пресметка на општествениот производ и народниот доход во дејностите што лицата самостојно ги вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓани (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и занаетчиство)”, што се предвидени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 до 1990 година под реден број 1 и 2 на одделот Статистика на стопанските биланси – Истражувања што се спроведуваат секоја година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/85).

2. Методологијата од точка 1 на ова решение е отпечатена кон ова решение и претставува негов составен дел.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-4205/1
2 ноември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Грушковик, с. р.

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во оваа методологија се дефинирани основните принципи за пресметка на општествениот производ и народниот доход и неговата распределба во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

ПРЕДМЕТ НА ПРЕСМЕТКАТА

2. Предмет на пресметката и утврдување на вредноста на вкупното општествено производство. Производството се дефинира како создавање на материјални добра и производствени услуги. Како материјално производство се смета производството на физички определени производи кои во процесот на производството и прометот се јавуваат како сировини, полупроизводи и готови производи.

Како производствени се сметаат извршените услуги непосредно врзани за производството и реализацијата на стоките (услугите во сообраќајот, внатрешната и надворешната трговија), како и за одржувањето на корисните својства на материјалните добра (сервисите за поправка на опрема и моторни возила и сл.). Со пресметката на општествениот производ како производствени услуги се опфаќаат и превозот на патници и услугите на угостителството и туризмот.

3. Производителите што учествуваат во производството на материјални добра и во вршењето на производствени услуги ги сочинуваат производствени единици (организации на здружен труд и индивидуални производители) кои според Единствената класификација на дејностите (ЕКД) се распоредени во следните области, гранки, групи и подгрупи на дејности:

- Индустрија и рударство;
- Земјоделство и рибарство;
- Шумарство;
- Водостопанство;
- Градежништво;
- Сообраќај и врски;
- Трговија;
- Угостителство и туризам;
- Занаатчиство (занаатчиски услуги и поправки);
- Производствени комунални услуги (производство и дистрибуција на вода, производство, пренос и дистрибуција на гас, производство и дистрибуција на топлина);
- Други производствени услуги (услуги од областа на прометот, проектирање и сродни технички услуги, геолошки истражувања, издавачко-новинарска дејност, снимање, техничка обработка и дистрибуција на филмови, аптеки и сл.).

4. За другите дејности, како што се занаатчиски лични услуги, непроизводствени станбено-комунални дејности, услуги на банки, осигурување и други финансиски услуги, образование, наука, култура, физичка култура, здравство, социјална заштита, органи на општествено-политичките заедници, народна одбрана и општествено-политички организации, кои исто така придонесуваат за општиот развој на материјалната основа на општеството, но чија работа и активност не се непосредно врзани за создавањето на материјални добра, вредноста на услугите што ги вршат не се вклучува во пресметката на општествениот производ и народниот доход. Овие дејности се финансираат од основната распределба и прераспределба на народниот доход остварен во дејностите на материјалното производство наведени под точка 3.

5. Материјалното производство и производствените услуги во општествениот сектор на стопанството се вршат во производствените единици, кои се појавуваат во следните форми на здружување на трудот:

- основни организации на здружен труд;
- работни организации без ООЗТ;
- работни заедници на организациите на здружен труд;
- основни организации на кооперанти во земјоделството;
- работни организации на кооперанти без основни организации;
- договорни организации на здружен труд;
- основни задружни организации;
- основни организации на здружен труд во задругите за кооперација со земјоделци;
- земјоделски задруги без основни организации;
- работни заедници на задругите;
- занаатчиски задруги;
- други задруги.

Единиците од повисоки форми на здружување на трудот (работни организации со основни организации на здружен труд, сложени организации на здружен труд и ним соодветни форми) не се опфаќаат со пресметката како посебни единици, зашто нивното производство се пресметува преку основните форми на здружување на трудот, па вклучувањето на единиците од повисоки форми на здружување на трудот би предизвикало повеќекратно пресметување на истите износи.

6. Доколку и кај другите форми на здружување на трудот и организирање во вонстопанските дејности се врши значаен обем на материјалното производство, вредноста на производството остварена во рамките на овие форми на здружување претставува составен дел на вкупното материјално производство. Дел од вкупното производство претставува и оствареното производство и производствените услуги на организациите на здружен труд во основање, доколку почнале со производство на стоки и услуги за пазарот.

7. Во индивидуалниот сектор на стопанството производствените единици ги сочинуваат земјоделски домаќинства и индивидуални производители, кои со средства во сопственост на граѓани вршат дејности на материјално производство и на производствени услуги (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и туризам, производствено занаатчиство).

ДЕФИНИЦИИ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

8. Појдовна основа за анализа на процесот на општествената репродукција претставува пресметката на вкупното општествено производство. Општественото производство се изразува со основните вредносни показатели: општествен бруто-производ, општествен производ и народен доход.

9. Општествениот бруто-производ претставува вредност на производството на сите производствени единици во пресметковниот период. Тоа е збир на вредностите на сите производи и производствени услуги наменети за репродукционата, личната, заедничката и општата потрошувачка, за инвестициите и резервите. Вредносната структура на општествениот бруто-производ се состои од материјални трошоци, амортизација и народен доход. Општествениот бруто-производ на трговијата е остварената маржа на трговијата, како разлика меѓу продажната и набавната цена на реализираните производи.

Општествениот бруто-производ се пресметува со собирање на вредностите на производството на сите организации на здружен труд во материјалното производство и на индивидуалните производители. Со просто собирање на резултатите од секоја фаза на производството настанува повеќекратно пресметување на вредностите на репродукциониот материјал, така што големината на општествениот бруто-производ ја определуваат и организационите и технолошко-структурните промени во стопанството. Поради тоа што повеќекратните пресметки не можат да се избегнат, овој показател не се користи како мера за обемот на производството, но има големо значење во анализата на целокупноста на врските меѓу гранките и дејностите на материјалното производство.

10. Општествениот производ ја изразува вредноста на сите финални производи во пресметковниот период, кој се распределува и троши за намиравање на потребите на поединци, на заедничките и општите потреби, за инвестиции и резерви.

Вредносната структура на општествениот производ се состои од народен доход и амортизација.

Општествениот производ претставува вредност на сите финални производи во последната фаза на производството, каде што трошоците на репродукцијата и додатните вредности се пресметуваат само еднаш. Бидејќи општествениот производ не може да се утврди со собирање на вредноста на производството само на оние дејности во кои се врши финализација на производствениот процес, при пресметката се применува методот на собирање на додатните вредности. За секоја дејност односно за секоја производствена единица, без оглед дали произведува репродукционен материјали или финални производи, се утврдува додатната вредност на тој начин што од бруто-производот се одзема вредноста на меѓуфазното производство. Сумата на додатните вредности на сите дејности на материјалното производство, изразени во вид на амортизација, лични доходи и вишок на трудот, е еднаква на општествениот производ, т.е. на вредноста на финалното производство во пресметковниот период.

11. Народниот доход претставува новосоздадена вредност произведена со производствениот труд во пресметковниот период. Неговата вредносна структура се состои од личните доходи на производителите и вишокот на производи. Народниот доход се пресметува како разлика меѓу општествениот производ и амортизацијата или со собирање на личните доходи и на сите елементи на вишокот на трудот (акмулацијата, придонесите, даноците, каматите и др.).

Народниот доход претставува збир на материјалните добра што општеството може да ги потроши без да посегнува во своето порано создадено богатство.

НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ

12. Пресметувањето на општествениот производ во целост не може да се изведе со единствена постапка. Постоенето на два сектора на сопственост над средствата за производство – општествениот и индивидуалниот, бара примена на различни постапки во мерењето и пресметката на производството. Разликите во методите на пресметувањето настануваат поради тоа што резултатите од производството на овие сектори статистички различно се мерат и изразуваат.

А. ПРЕСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР НА СТОПАНСТВОТО

а. Пресметка на производството и на елементите на производството на производствената единица

13. Вкупното производство на производствената единица се пресметува кога износот на вредноста на реализираното производство се коригира со салдото (на зголемувањето или намалувањето) на залихите на готовото и недовршеното производство.

14. Начинот на пресметувањето на вредноста на производството и на неговата структура се приспособува кон промените во инструментариумот на финансискиот систем, со кои се регулира начинот на утврдувањето, распредувањето и распределбата на вкупниот приход и доходот на организациите на здружен труд. Временска споредливост на исти содржини на вредносната структура на производството се постигнува со прегрупирање на елементите од вкупниот приход и на трошоците утврдени со законски прописи во соодветната година – во основните економски категории дефинирани со оваа методологија.

15. За утврдување вредноста на производството на секоја производствена единица се користи билансниот метод на пресметување. Вредноста на производството ја сочинува вредност на реализираното производство коригирана за промената во залихите на готовото и недовршеното производство на крајот и почетокот од годината. Овој износ одговара на збирот на сите елементи што влегуваат во вредноста на производството: материјални трошоци и услуги, амортизација, лични доходи, издвојувања за заед-

нички и општи потреби, издвојувања за проширување на материјалната основа на трудот и фондовите.

16. Билансирањето на вредноста на производството почнува на ниво на производствените единици од општествениот сектор при истовремено преведување на основните елементи на вредноста на производството, на вкупниот приход и на трошоците во економски категории. Оваа постапка се изведува на следниот начин:

1. РЕАЛИЗАЦИЈА
2. Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци,
3. Вонредни приходи,
4. Вонредни расходи,
5. Залихи на почетокот од годината на:
 - готово производство
 - недовршено производство
6. Залихи на крајот од годината на:
 - готово производство
 - недовршено производство
7. Данок на промет на реализирани трговски стоки
8. ВРЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (1 + 3 + 6 + 7 – 2 – 4 – 5 или 9 + 11 + 13 + 15 + 16 + 17)
9. Материјални трошоци и производствени услуги
10. ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД (8 – 9 или 11 + 12)
11. Амортизација
12. НАРОДЕН ДОХОД (10 – 11 или 13 + 14)
13. Лични доходи и лични примања
14. ВИШОК НА ПРОИЗВОДИ (15 + 16 + 17)
15. Придонеси и даноци за заеднички и општи потреби (вклучувајќи го и данокот на промет)
16. Издвојувања за други намени
17. Издвојувања за фондови
17. Реализацијата ја опфаќа фактурираната вредност на испорачаните услуги на купувачите во текот на годината и вредноста на сопствените производи употребени за инвестиции. Приходите по основ на имотот (приходи од камати, закупнини и сл.) не се сметаат како изворни приходи, зашто не се резултат од трудот. Овие ставки се пресметани во производствените единици што ги надоместиле од својот доход.

За пресметката на вредноста на производството реализацијата, дефинирана на напред изложениот начин, се зголемува за данокот на промет, а се намалува за набавната вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци.

18. Вонредни приходи сочинуваат приходите чие при-
текување нема постојан карактер, како на пример вредноста на вишоците на материјали, готови производи, дополнително остварените приходи и сл. што се евидентирани во текот на периодот за кој се врши пресметка.

19. Вонредни расходи сочинуваат издатоците што исто така немаат постојан карактер, како на пример вредноста на износот на штетите од тековното работење, кусоците на обртните средства, сличните расходи што настанале во процесот на производството во текот на пресметковниот период и сл. и дополнително утврдените расходи.

20. Вредноста на залихите на готови производи и на недовршено производство на крајот и во почетокот од пресметковниот период се состои од вредноста на супстанцијата (материјалните трошоци и амортизацијата) и на разграничениот дел на доходот во залихи.

Во вредноста на производството се вклучува само разликата меѓу залихите на крајот и залихите на почетокот од годината (прираст односно намалување на залихите).

21. Материјалните трошоци и производствените услуги претставуваат вредност на потрошените предмети на трудот (суровини, репроматеријали, енергија и др.), издатоци за тековното и инвестиционото одржување на средствата на трудот, за заштита при работата, за заштита на работната средина, и за освојување на ново производство, трошоци за откривање на рудно и друго минерално благо. Се опфаќа и вредноста на производствените услуги што производителските единици ги извршиле едни на други, трошоците за реклама и пропаганда и др.

Во материјалните трошоци на дејноста на трговијата не се засметува набавната вредност на реализираните трговски стоки, зашто оваа набавна вредност се искажува посебно.

22. Амортизацијата ја сочинува дел од вредноста на основните средства што во пресметковната година е пре-

несен на нов производ. Се утврдува врз основа на законски пропишаните стапки според категориите на основните средства.

23. Личните доходи и другите лични примања ги сочинуваат надоместите на вработените по основ на трудот во процесот на производството. Другите лични примања на вработените опфаќаат примања како што се дневници за службени патувања, авторски хонорари, издатоци за топол оброк, теренски додатоци и слични примања што им припаѓаат на вработените по основ на трудот и работниот однос. Во други примања се вклучуваат и издатоците за репрезентација. Другите лични примања во книговодство на организациите на здружен труд се искажуваат во рамките на трошоците на работењето.

24. Придонесите и даноците за заеднички и општи потреби сочинуваат дел од новосоздадената вредност односно вишокот на производи, што производителите го издвојуваат за финансирање на заедничките и општите потреби – за самоуправни интересовни заедници, буџетите на ОПЗ и општествените фондови во вид на придонеси и даноци од личните доходи, данокот на доход, данокот на промет и друго. Во издвојувањата за овие намени се опфатени и издатоците за непроизводствени услуги.

25. Издвојувањата за другите намени ги опфаќаат издатоците за каматите на кредитите, премините за осигурување на основните средства, членарините и другите договорни обврски.

26. Издвојувањата за фондови ги опфаќаат издвојувањата за деловниот фонд, за унапредување на материјалната основа на трудот, за фондот на заедничката потрошувачка вклучувајќи ја и станбената изградба, за сопствени и заеднички резерви и други фондови.

6. Пресметка на општествениот производ на производствените дејности и на општествено-политичките заедници (територии)

27. Групираните елементи од вредносната структура на производството на производствените единици спрема економските категории се основа за пресметка на општествениот производ по дејностите и територијата. Пресметката по дејностите се врши за сите нивоа на Единствената класификација на дејностите (области, гранки, групи и подгрупи). Пресметка по територијата се врши за сите општествено-политички заедници, и тоа по сите нивоа на Единствената класификација на дејностите, освен за потесните општествено-политички заедници, за кои пресметката се врши на ниво на стопанските области.

Со исклучувањето на материјалните трошоци од вредноста на производството се добива мерата на придонесот што секоја производствена единица го дала на општественото производство, односно за производот што го произвела. Овој придонес, наречен додатна вредност, е изразен во вид на новододадениот труд на работниците од соодветната производствена единица преку личните доходи и вишокот на трудот, како и вредноста на пренесениот дел на потрошените основни средства односно амортизацијата.

28. Со собирање на додатните вредности на производствените единици што припаѓаат кон соодветна дејност, односно територија, се добива додатната вредност на таа дејност односно територија. Додатната вредност или општествениот производ на соодветната дејност односно територија го изразува нејзиниот придонес за општествениот производ, а неговата основна структура се состои од амортизацијата, личните доходи и вишокот на трудот.

29. Распоредувањето на производствените единици во дејности и во територија се врши врз основа на Единствениот регистар на организациите и заедниците, кој се заснова врз Законот за Единствената класификација на дејностите.

30. Пресметката на општествениот производ по дејности и општествено-политички заедници (територија) се врши според два принципа: организационен принцип и принцип на чисти дејности.

31. Според организациониот принцип општествениот производ на дејноста е збир на додатните вредности на основните организации на здружен труд групирани според нивната претежна дејност. Општествениот производ на

општествено-политичката заедница пресметан според организациониот принцип е збир на додатните вредности на организациите на здружен труд чие седиште е на територијата на таа заедница.

32. Општествениот производ пресметан според принципот на чисти дејности престатува збир на додатните вредности на производствените единици односно на нивните деловни единици (погони, градилишта, продавници и сл.) распоредени спрема дејностите што деловните единици стварно ги вршат. Општествениот производ по територијалниот принцип претставува збир на додатните вредности на производствените единици односно на деловните единици (погони, градилишта, продавници и сл.) каде деловните единици ја вршат дејноста (општина, република).

Б. ПРЕТСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД НА ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР НА СТОПАНСТВОТО

33. Начинот на пресметувањето на општествениот производ на индивидуалниот сектор на стопанството е определен со расположивата статистичка документација.

34. Бидејќи не се располага со статистички податоци за обемот и структурата на производството за секоја производствена единица на индивидуалниот сектор (земјоделско стопанство, занаетчиски, трговски или угостителски дуќан), пресметката на општествениот производ на индивидуалниот сектор на стопанството се врши за секоја општина и за следните дејности:

- земјоделство;
- градежништво;
- сообраќај;
- трговија;
- угостителство и
- занаетчиство (производствен дел).

35. За индивидуалниот сектор на земјоделството пресметката на обемот и вредносната структура на производството се врши врз основа на статистичките податоци за производството на земјоделски производи во индивидуалните стопанства, и откупните цени на овие производи, како и на другите статистички податоци за репродукционата потрошувачка. Извесни елементи потребни за пресметката, за кои не постојат статистички податоци, ги проценува стручна комисија во општините имајќи ги предвид условите на производството на подрачјето на општината за која се врши пресметката.

36. Вредноста на производството на индивидуалниот сектор на земјоделството се пресметува како производ на количеството на произведените производи и откупните цени на тие производи. За дел од производите што производителите ги продаваат на пазарот или директно на поголеми потрошувачи (зеленчук, овошје, јајца и слично) се применува пресметка според пазарните цени. Со одземање на вредноста на потрошениот материјал (во натура и во пари) и на услугите се добива општествениот производ. Амортизацијата на основните средства се пресметува во износ од 7% од општествениот производ. Разликата меѓу општествениот производ и пресметаниот износ на амортизацијата е народниот доход.

37. За индивидуалниот сектор на градежништвото вредноста на производството се утврдува како збир на вредностите на градежните објекти изградени со лични средства на граѓаните. Вредноста на објектите ја оценуваат стручните служби на собранијата на општините. Од вредноста на градежните објекти се одзема оценетата вредност на материјалните трошоци врз база на процена според структурата на вредноста на производството на општествениот сектор на градежништвото. Добениот износ претставува народен доход на градежништвото на индивидуалниот сектор. Пресметка на амортизацијата не се врши, зашто се претпоставува дека објектите се изградени со основни средства на индивидуалниот сектор на занаетчиството или на општествениот сектор на градежништвото, во кој е вклучен износот на амортизацијата на овие средства.

38. Структурата на вредноста на производството на индивидуалниот сектор на сообраќајот, трговијата, угостителството и занаетчиството се утврдува со приходна метода. Стручните комисији во општините ги оценуваат износите на годишните заработувачки на лицата што ги

вршат споменатите дејности (сопственици на дуќани и лица што ги вработуваат). Со додавањето на заработувачките кон износот на придонесите, даноците, членарините и другите обврски се добива народниот доход на соодветната дејност. Другите елементи од структурата на вредноста на производството (материјалните трошоци и амортизација) се утврдуваат според структурата на тие дејности во општествениот сектор на стопанството.

ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ВРШИ ПРЕСМЕТКАТА

39. Пресметката на општествениот производ во целост се врши по тековните пазарни цени. Под пазарни цени се подразбираат цените по кои крајните корисници ги набавуваат стоките и ги плаќаат услугите. Општествениот производ пресметан по пазарните цени ги содржи приходите што ќе ги остварат производствените единици со продажба на стоки и производствени услуги намалени за материјалните трошоци и услугите, како и за примената компензација, регреси, субвенции и сл. и зголемени за посредните даноци.

40. Пресметката на општествениот производ по дејностите се врши и по цените на производителите. Разликата меѓу пазарната цена и цената на производителите, што ја чинат транспортните трошоци, трговската маржа и посредните даноци, се пресметува како дел од општествениот производ на сообраќајот односно трговијата. Општествениот производ пресметан по цените на производителите ги содржи приходите што ќе ги остварат производствените единици со продажба на стоки и производствени услуги намалени за материјалните трошоци и услугите и за посредните даноци и зголемени за примените компензации, регреси, субвенции и сл.

41. Делот од земјоделското и другото производство што производителите ќе го потрошат во своите домаќинства (натурална потрошувачка) исто така се пресметува по цените на производителите.

42. Заради отстранување на влијанието на растежот на цените врз големината на општественото производство, секоја година се вршат пресметки на општествениот производ и народниот доход во постојани цени. Постојаните цени се просечни пазарни цени по кои е реализиран општествениот производ во годината што е определена како база. Пресметката по дејностите за Југославија, за републиките и покраините се врши според единствената методологија во Сојузниот завод за статистика. За оваа пресметка, покрај пресметката на општествениот производ во тековните цени, се користат расположивите податоци за количествата на произведените индустриски и земјоделски производи, за обемот на производствените услуги, за цените и др. што редовно се собираат со програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја.

ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЈА ЗА КОИ СЕ ВРШИ ПРЕСМЕТКАТА

43. Пресметката на општествениот производ се врши годишно за Југославија, за републиките, покраините и општините. За Југославија, републиките и покраините се обезбедуваат повеќе податоци во пресметката (вредносна структура на општествениот производ по подгрупи, групи, по области на дејности и по сектори на сопственост), додека за општините пресметката се врши по области на дејности, по сектори на сопственост и по сите елементи на вредноста на производството.

44. Пресметката на општествениот производ на општествениот сектор за Југославија, за републиките, покраините и општините ја врши Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика. За околу 50% од организациите на здружен труд, што вршат само една дејност и немаат деловни единици на подрачјето на други општини, се користат податоци непосредно од завршните сметки што ги собира, контролира и обработува Службата за општествено книговодство на Југославија. За преостанатиот дел на организациите на здружен труд кои вршат две или повеќе дејности и имаат деловни единици во повеќе општини, пресметката се врши врз основа на посебен статистички извештај (образец КГИ-01), во кој вкупната дејност на основните организации на здружен труд се расчленува по дејностите и општините во кои е извршена.

45. Пресметката на општествениот производ на индивидуалниот сектор на стопанството ја вршат заводите за статистика на републиките и покраините врз основа на пресметката на општинските стручни комисии. Во републичките и покраинските заводи се врши анализа на елементите на кои се засноваат пресметките, па врз основа на тоа, по потреба, се предлагаат и вршат измени на овие пресметки.

46. Пресметките на вкупниот општествен производ (за општествениот и индивидуалниот сектор) за републиките, покраините и општините, ги изработува Сојузниот завод за статистика во соработка со републичките и покраинските заводи.

229.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР И НА МОТОЦИКЛИ ВО ПОГЛЕД НА КОЧЕЊЕТО

1. На задолжителна хомологација подлежат велосипеди со мотор и мотоцикли во поглед на кочењето.

2. Карактеристиките на квалитетот на велосипедите со мотор и на мотоциклите во поглед на кочењето, што подлежат на испитување, постапката и начинот на земање мостри, методите на испитување, контролата на сообразноста на сериски произведените велосипеди со мотор и мотоцикли со хомологираниот тип, содржината на извештајот за испитувањето на производите заради издавање на соопштенија за хомологација, изгледот на хомологационата ознака и на образецот на соопштението за хомологација се дадени во Еднообразните услови за испитување и спроведување на задолжителна хомологација на велосипеди со мотор и мотоцикли во поглед на кочењето, што се изработени врз основа на Правилникот бр. 78 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на Еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опремата и деловите на моторните возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/62 – Меѓународни договори и други спогодби) и претставуваат составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

3. Задолжителна хомологација на велосипеди со мотори и на мотоцикли во поглед на кочењето се врши на мостри од типот велосипеди со мотор и мотоцикли опфатени со оваа наредба.

4. За типот на велосипед со мотор и мотоцикл кој, според извештајот за испитувањето на односен тип, во поглед на кочењето, ги исполнува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопштение за хомологација.

5. Контрола на сообразноста на велосипедите со мотор и мотоциклите од сериско производство со хомологираниот тип, во поглед на кочењето, врши Сојузниот завод за стандардизација.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 04/2-652
3 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

230.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ

1. Организацијата ја наплатува во готови прари вредноста на продадените производи и на извршените услуги и побарувањата по другите основи од граѓаните, како и од организациите до износите утврдени со оваа наредба.

Организацијата е должна да издаде соодветна исправа за извршената наплата (признаница, заверена сметка и др.).

2. Организацијата ги подига готовите пари од жиро-сметката и од другите сметки заради исплата во готово и за одржување на височината на благајничкиот максимум во согласност со оваа наредба.

3. Организацијата согласно со Законот за финансиското работење може да држи во својата благајна готови пари за готовински плаќања до височината на благајничкиот максимум.

Височината на благајничкиот максимум организацијата ја утврдува согласно со член 11 став 2 од Законот за финансиското работење, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, организацијата може во текот на годината да го зголеми односно да го намали благајничкиот максимум.

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот од годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, организацијата може во текот на годината да го зголеми односно да го намали благајничкиот максимум.

Ако организацијата на крајот од годината не го утврди благајничкиот максимум за наредната година, во наредната година важи последниот утврден благајнички максимум.

Во благајнички максимум не влегуваат готовите пари подигнати наменски од жиро-сметката за плаќања од точка 4 на оваа наредба под услов организацијата парите за тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од пет дена од денот на подигањето.

4. Организацијата може да плаќа со готови пари:

- 1) лични доходи и други лични примања;
- 2) земјоделски производи и секундарни сировини откупени односно преземени од земјоделците и граѓаните;
- 3) аконтации на патните трошоци и дневниците, како и патни трошоци и дневници;
- 4) такси на конзуларните или дипломатските претставништва;
- 5) откуп на ефективни странски пари, на патнички и банкарски чекови и на кредитни писма од странски и домашни лица (менувачки работи);
- 6) производи, услуги и други обврски на организации ако поединечната исплата не е поголема од 200.000 динари;
- 7) други исплати на граѓаните кои, во смисла на важечките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка.

Организацијата може по исклучок да врши плаќања од став 1 на оваа точка и од благајничкиот максимум, освен на личните доходи и други лични примања.

5. Организацијата од член 10 став 2 на Законот за финансиското работење ако е солвентна може да плаќа со готови пари што потекнуваат од дневниот пазар и други примања во готово, со тоа што е должна тие исплати да ги пресмета со надлежната организација за платен промет при наредното уплатување на готови пари на сметката.

6. Готовите пари примени по основите во вршењето на кредитни и банкарски работи банката и друга финансиска организација може да ги користи за исплати по тие основи и да ги држи во благајната до височината на благајничкиот максимум.

Височината на благајничкиот максимум за овие намени, банката односно финансиската организација ја утврдува согласно со член 11 став 2 од Законот за финансиското работење, а зависно од височината и видот на исплатите во готови пари што ги врши во извршувањето на кредитни и банкарски работи, од оддалеченоста од седиштето на надлежната организација за платен промет кај која има жиро-сметка и од другите услови што се од влијание врз потребата од држање готови пари во благајната.

Благајничкиот максимум од став 2 на оваа точка се утврдува на крајот од годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, банката односно другата финансиска организација може во текот на годината да го зголеми односно да го намали благајничкиот максимум.

Готови пари за намените од став 2 на оваа точка банката односно друга финансиска организација може да подига и кај надлежната организација за платен промет.

Износот на готовите пари што го преминува благајничкиот максимум банките и другите финансиски организации го уплатуваат на својата жиро-сметка во роковите пропишани во член 10 на Законот за финансиското работење.

7. Југословенската лотарија односно друга организација која, во согласност со прописите, може да се занимава со организирање на игри на среќа (во натамошниот текст: лотарија) може да врши исплати по извлечените лозови, и по други потврди за учеството во игри на среќа со готови пари што потекнуваат од дневниот пазар од продажбата на лозови и од тие потврди со тоа што е должна да изврши пресметка на тие исплати со надлежната организација за платен промет до 20-ти во месецот за изминалиот месец.

Готовите пари што потекнуваат од дневниот пазар, по извршените исплати од став 1 на оваа точка, лотаријата може да ги држи во благајна до височината на благајничкиот максимум. Височината на благајничкиот максимум лотаријата ја утврдува согласно со член 11 став 2 на Законот за финансиското работење, а зависно од височината на дневниот пазар и исплатите во готови пари што ги врши по основите од став 1 на оваа точка.

Благајничкиот максимум од став 2 на оваа точка се утврдува на крајот од годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, Југословенската лотарија може во текот на годината да го зголеми односно да го намали благајничкиот максимум.

Готови пари за намените од став 1 на оваа точка Југословенската лотарија може да подига и кај надлежната организација за платен промет.

8. Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата:

- 1) ако не издаде соодветна исправа за извршената наплата (точка 1 став 2);
- 2) ако плаќа со готови пари во случаите што не се предвидени со оваа наредба (точка 4);
- 3) ако плаќа со готови пари од дневниот пазар и при тоа во соодветниот рок не изврши пресметка со надлежната организација за платен промет (точка 5).

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-288/1
1 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

231.

Врз основа на член 17 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85 и 31/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на

побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86, 53/87 и 78/87), во точка 3 ставот 3 се менува и гласи: „Во Извештајот од став 2 на оваа точка посебно се внесуваат податоците под А - за тековната година, посебно под Б - за претходната година, посебно под В - за директно здружување по основ на аконтациите за претходната година, а посебно под Г - за директно здружување по конечната годишна пресметка.”

По ставот 5 се додаваат два става, кои гласат:

„Во Извештајот под В се внесуваат податоци за директно здружените средства по основ на аконтација за претходната година.

Во Извештајот под Г се внесуваат податоци за директно здружените средства по конечната годишна пресметка”.

2. Точката 5 се менува и гласи:

„Извештајот од точка 3 на ова упатство Службата му го доставува на Фондот во рок од 15 дена до денот на истекот на рокот за уплата на средствата.”

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-2392/1
17 февруари 1989 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

232.

Врз основа на член 94 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕЗЕРВИ СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Со ова упатство се пропишува образецот за додатно утврдување и книжење, пред заклучувањето на деловните книги, на латентните загуби и латентните резерви за организациите од член 2 на Законот за сметководството, со состојба на 31 декември 1988 година, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 2

Организацијата на здружен труд односно друга организација или заедница што во 1988 година го водела книговодството по Контниот план за организациите на здружен труд, го составува образецот од член 1 на овој правилник (во натамошниот текст: образецот Биланс) врз основа на податоците од завршната сметка за 1988 година, и тоа:

1) под реден број 1 ги внесува побарувањата со чија наплата се остварува вкупниот приход во износ на ненаплатените побарувања за кои изминал рокот од 60 дена од денот на втасувањето односно 60 дена од рокот за внесување на девизите во земјата, а кои се искажани на соодветните конта на групата конта 12, 13, 14, 16 и 17, односно пресметаните приходи по тие побарувања на контата 294 и 295;

2) под реден број 2 податок внесува само организацијата која во 1988 година искажала загуба во работењето, што ја утврдува така што состојбата на контото 007 ја намалува за состојбата на контото 027;

3) под реден број 3 ја внесува состојбата на контото 093 намалена за состојбата на контото 094;

4) под реден број 4 ја внесува состојбата на контото 190;

5) под реден број 5 ја внесува состојбата на контото 193;

6) под реден број 6 го внесува износот на исправката на вредноста на залихите што го утврдува во согласност со член 54 од Законот за сметководството;

7) под реден број 7 ја внесува состојбата на контата 095, 096, 097 и 098;

8) под реден број 8 го внесува износот на намалувањето на активата односно зголемувањето на обврските по други основи што организацијата ќе ги утврди во согласност со одредбите за проценување на билансните позиции од Законот за сметководството, за кој ќе одлучи да го внесе во износот на латентните загуби;

9) под реден број 9 го внесува износот на исправката на вредноста на втасаните долгорочни побарувања од странство, кој го утврдува така што износот на позитивните курсни разлики, пресметани за целиот период од денот на почетокот на користењето на кредитот односно на друго долгорочно побарување до 31 декември 1988 година, ќе го подели со износот во странска валута на дадениот долгорочен кредит односно друго долгорочно побарување и со така добиениот коефициент ќе го помножи износот во странска валута на побарувањето кое втасало за наплата до 31 декември 1986 година, а не е наплатено до 31 декември 1988 година;

10) под реден број 10 го внесува износот со кој го зголемува сопствениот динарски општествен капитал до издначување со девизното учество кај заедничките вложувања во однос во кој е извршено заедничко вложување односно во кој се дели добивката, сметано по средниот курс на девизите на 31 декември 1988 година, така што учеството во вложените средства на странското лице и на домашната организација да се доведе во релативен однос кој му одговара на договорот што е склучен со странското лице;

11) под реден број 14 ја внесува состојбата на контата 294 и 295;

12) под реден број 15 ја внесува состојбата на контото 293;

13) под реден број 16 ја внесува состојбата на контото 290;

14) под реден број 17 го внесува износот на сегашната вредност на градежните објекти и опремата во употреба зголемен за дополнителната ревалоризација до пазарната цена на такви нови градежни објекти односно опрема, а кој го утврдува така што со коефициентот за дополнителна ревалоризација ги множи набавната вредност и исправката на вредноста и ја изнаоѓа разликата која претставува зголемување на сегашната вредност на тие основни средства.

Организацијата која книговодството не го водела по Контниот план за организациите на здружен труд, го составува образецот Биланс во согласност со одредбите од став 1 на овој член, со тоа што податоците ги зема од контата кои по содржина им одговараат на контата од став 1 на овој член.

Во образецот Биланс банките не го внесуваат податокот под реден број 5.

Организациите преку кои се остварува и распоредува заедничкиот приход ќе ги утврдат посебно латентните загуби по основ на побарувања по кои се утврдува заедничкиот приход и распоредот на тие латентни загуби на учесниците во заедничкиот приход и за тоа ќе ги известат.

Член 3

Организацијата ги книжи износите на латентните загуби и латентните резерви од образецот Биланс во деловните книги под 31 декември 1988 година пред заклучувањето на тие книги односно пред отворањето на деловните книги за 1989 година, и тоа:

1) износите на латентните загуби под ред. бр. 1, 3, 6, 8 и 9 ги книжи во корист на контата за исправка на вредноста ако тие конта се пропишани во рамките на групата конта по основ на кои е утврдена латентната загуба, а ако во рамките на групата конта не е пропишано конто за исправка на вредноста, латентната загуба се книжи во корист на посебното аналитичко конто во рамките на синтетичкото конто врз основа на кое е утврдена латентната загуба;

2) износот на латентната загуба под реден број 2 го книжи во корист на контото на кое ја искажува набавната

вредност и врз товар на контото на кое ја искажува исправката на вредноста на основачките вложувања;

3) износите на латентните загуби под ред. бр. 4, 5 и 7 ги книжи во корист на контата на кои се искажани тие латентни загуби;

4) износот на латентната загуба под реден број 10 го книжи во корист на контото на кое ја искажува обврската спрема сопствениот динарски општествен капитал;

5) износот на зголемувањето на сопствениот капитал под реден број 12 го книжи во корист на контото на кое ја искажува обврската спрема изворите на сопствениот капитал (деловен фонд, вложени средства и др.);

6) износите на латентните резерви под ред. бр. 14, 15 и 16 ги книжи врз товар на контата на кои се искажани тие латентни резерви;

7) износот на латентната резерва под реден број 17 го книжи врз товар на контата на кои ја искажува набавната вредност на градежните објекти и опремата за ревалоризација на набавната вредност, а во корист на контата на кои ја искажува исправката на вредноста на тие основни средства – за ревалоризација на исправката на вредноста;

8) износот на непокриената загуба под реден број 19 го книжи врз товар на контото на кое се искажува непокриената загуба (во организациите на здружен труд врз товар на контото 095), а истовремено и врз товар на контата на кои се искажуваат обврските спрема трајните извори на сопствени средства, најмногу до состојбата на тие контата, а во корист на контото 909.

Член 4

Организациите што имале статусна промена под 31 декември 1988 година образецот Биланс ќе го состават врз основа на завршната сметка за 1988 година и ќе извршат книжење во деловните книги пред посоведувањето на статусната промена.

Ако со статусната промена од став 1 на овој член дошло до спојување односно припојување на две организации или повеќе организации кои во своите образци Биланс ги искажале податоците под реден број 12 и под реден број 19, тие износи, во согласност со член 98 став 4 од Законот за сметководството, меѓусебно ќе се консолидираат и за консолидираниот износ (помалиот збир под тие редни броеви) во почетниот биланс, кој се составува според член 96 од Законот за сметководството, ќе се намали износот на непокриената загуба и на сопствениот капитал.

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2771/2
3 март 1989 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Светозар Рикавовиќ, с. р.

(Назив на седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

БИЛАНС НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕЗЕРВИ СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Реден број	О с н о в	Ознака за АОП	И з н о с
1	2	3	4

А. Латентни загуби

- Исправка на вредноста на побарувањата за кои изминал рокот од 60 дена од денот на втасувањето

1	2	3	4
2.	Салдо на основачките вложувања		
3.	Салдо на сомнителните и спорните побарувања		
4.	Разграничени непокриени ревалоризациони расходи		
5.	Разграничување на негативната курсна разлика		
6.	Исправка на вредноста на залихите		
7.	Непокриена загуба		
8.	Други намалувања на активата и зголемувања на обврските		
9.	Исправка на вредноста на втасаните долгорочни побарувања од странство		
10.	Зголемување на сопствениот динарски капитал заради изедначување со девизното учество на странското лице		
11.	Вкупно (ред. бр. 1 до 10)		
12.	Зголемување на сопствениот капитал (реден број 18 минус реден број 12)		
13.	Вкупно (ред. бр. 11 и 12 = реден број 20)		
	Б. Латентни резерви		
14.	Пресметани ненаплатени приходи		
15.	Разграничени позитивни курсни разлики		
16.	Ревалоризациони резерви		
17.	Зголемување на сегашната вредност на градежните објекти и опремата за недоволна ревалоризација		
18.	Вкупно (ред. бр. 14 до 17)		
19.	Непокриена загуба (реден број 11 минус реден број 18) > 0		
20.	Вкупно (ред. бр. 18 и 19 = реден број 13)		

Лице одговорно за составувањето на образецот

Раководител на организацијата

233.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87 и 16/89), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Во Упатството за потребната документација за остварување право на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88) во точка 1 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Регресот се пресметува на образецот за пресметување на регресот, кој е составен дел на ова упатство, во кој се внесуваат следните податоци: фирма односно назив на производителот односно на организацијата на здружен труд што се занимава со производство односно со промет на квалитетно сортно семе на големо – подносител на барањето за регрес; вид на вештачкото ѓубриво, средството за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе; бројот на фактурите или на документите за издавање на стоките; количество по видовите на производи изразено во тони; продажна цена по тона односно по килограм (заради следење на цените во 1989 година); продажна цена на вештачкото ѓубриво, средството за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе што важеше на 31 декември 1988 година според одлуката на надлежниот само-

управен орган на производителите (заради пресметка на регресот во 1989 година); износ на регресот по тона и вкупен износ на регресот. Количествата на вештачки ѓубрива, средствата за заштита на растенијата и на квалитетните сортни семиња се докажуваат со фактури и документи за извршената испорака.

До надлежната служба за општествено книговодство се доставуваат два примероци на пресметката на регресот кои ги потпишало и заверило со печат овластеното лице на подносителот на барањето, од кои еден го задржува таа служба, а вториот се доставува до сојузниот орган на управата надлежен за работите на земјоделство, со налогот за исплата на регресот на подносителот на барањето”.

2. Образецот за пресметката на регресот се менува и гласи:*

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ

Фирма односно назив на организацијата на здружен труд – подносител на барањето за регрес

Реден број	Вид на вештачко ѓубриво, средство за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе	Број на фактурите или на документите за издавање на стоките	Количество во тони	Продажна цена по тона на денот на продажбата	Продажна цена по тона на 31. XII 1988	Износ на регресот по тона во динари (4 × 7)	Вкупен износ на регресот
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1732/2
10 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

234.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ

ВО ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во февруари во однос на јануари 1989 година е 0,252.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на февруари е 0,493.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на февруари е 0,222.

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на мало во февруари во однос на јануари 1989 година е 0,217.

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на февруари е 0,402.

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на февруари е 0,124.

Бр. 001-940/1
7 март 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Групковиќ, с. р.

235.

Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ПРИЗНАТИ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во регистарот на новосоздадените домашни сорти земјоделски растенија во 1989 година се запишани следните признати домашни новосоздадени сорти:

ВИД РАСТЕНИЈА	НАЗИВ НА СОРТАТА	Фирма односно на- зив и седиште на соз- давачот на сортата односно на подноси- телот на барањето за одобрување да се во- ведат во производ- ство странски сорти (скратен назив)*	Назив на подрачјето (локалитетот) на кој сортата ја надминала стандардната сорта (скратен назив)**
1	2	3	4
I. СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА			
1. Жита			
1.2. Hordeum vulgare L. convar distichon Alef.s.l. Јачмен			
1.2.1. Пролетен двореден	1. Амор (1989)*** 2. Македо (1989) 3. Новосадски 316 (1989)	КГ Ми Нж	Љ,ЗГ,БЛ,ОС,НС,ЗА,ПЕ Љ,ЗГ,НС,ПА,ЗА,СК ОС,НС,ПА,ЗА
1.9. Zea mays L. convar. aorista, dentiformis i vulgaris (Greb.) Пченка за зрно			
1.9.1. Група на зреење 100 по FAO	1. Бц 168 Б (с.1989) 2. Бц 176 (с.1989)	Зк Зк	Љ,МС Љ,МС,ЗГ,БЛ,СК,БИ,ПЛ
1.9.2. Група на зреење 200 по FAO	1. ЗПСЦ 287 (с.1989) 2. ЗПТЦ 281 (т.1989)	ЗП ЗП	Љ,МС,ЗГ,ОС,ПЕ,СК,БЛ,БИ, ПР,ПЛ Љ,МС,ЗГ,КТ,ОС,ПЕ,СК,БЛ, ТУ,ПР,ПЛ
1.9.3. Група на зреење 300 по FAO	1. Бц 352 (с.1989) 2. Бц 354 (с.1989) 3. Бц 356 (с.1989) 4. Бц 358 (с.1989) 5. ОсСК 382 (с.1989) 6. ЗПСЦ 332 (с.1989) 7. ЗПСЦ 393 (с.1989) 8. ЗПТЦ 329 (т.1989)	Зк Зк Зк Зк Ок ЗП ЗП ЗП	Љ,МС,ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ, БН,ТУ Љ,МС,ЗГ,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ,БН Љ,МС,ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ, БН,ТУ,ПР Љ,МС,ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ, БН,ТУ Љ,ЗГ,КТ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ, БН,ТУ,ПР Љ,МС,ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ, БН,ПР Љ,МС,ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,БЛ,БН, ТУ,ПР Љ,КТ,ВЖ,ТУ
1.9.4. Група на зреење 400 по FAO	1. Бц 474 (с.1989) 2. Бц 484 Б (мс.1989) 3. ЗПСЦ 415 (с.1989)	Зк Зк ЗП	КТ,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ,БН,ТУ,ЗА ЗГ,КТ,ОС,ВЖ,СБ,ПЕ,СК, БЛ,БН,ТУ,ЗА ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,СК,БЛ,БН, ТУ,ЗА,ПР
1.9.5. Група на зреење 500 по FAO	1. Бц 58 W (мс.1989) 2. НС 535 (НССЦ 535, с.1989) 3. ЗПСЦ 539 (с.1989) 4. ЗПСЦ 540 (с.1989) 5. ЗПСЦ 565 (с.1989) 6. ЗПТЦ 567 (т.1989)	Зк Нк ЗП ЗП ЗП ЗП	ВЖ,БЛ ЗГ,ОС,ВЖ,ПЕ,РШ,ИН,ЗП, БЛ,ЗА ЗГ,ОС,ВЖ,СБ,ПЕ,СР,РШ, ИН,ЗП,БЛ,БН,ЗА,ПР ЗГ,ОС,ВЖ,СБ,ПЕ,РУ,ИН, ЗП,БЛ,БИ,ПР ЗГ,ОС,ВЖ,СБ,ПЕ,СР,РУ, РШ,ИН,ЗП,БЛ,БН,ЗА,ПР ОС,ВЖ,СБ,ИН,БЛ,БН,ПР
1.9.6. Група на зреење 600 по FAO	1. Бц 678 (с.1989) 2. НС 640 (НССЦ 640, с.1989) 3. НС 663 (НССЦ 663, с.1989) 4. НС 680 (НССЦ 680, с.1989) 5. ЗПСЦ 630 (с.1989) 6. ЗПСЦ 656 (с.1989) 7. ЗПСЦ 678 (с.1989)	Зк Нк Нк Нк ЗП ЗП ЗП	ЗГ,ОС,СР,РШ,СУ,ЗП,ИН, БЛ,БН,ЗА ЗГ,ОС,СР,РУ,РШ,СУ,ЗП,ИН, БЛ,БН,СВ,ЗА ЗГ,ОС,СР,РШ,СУ,ИН,БЛ, БН,ЗА ЗГ,ОС,СБ,СР,РШ,СУ,ЗП,ИН, БЛ,БН,ЗА ЗГ,ОС,СБ,СР,РУ,РШ,СУ,ЗП, ИН,БЛ,БН ЗГ,ОС,СБ,СР,РУ,РШ,СУ,ЗП, ИН,БН,СВ ЗГ,ОС,СБ,СР,РУ,РШ,СУ,ЗП, ИН,БЛ,БН,СВ,ЗА

* Фирмата односно називот и седиштето на создавачот на сортата односно на подносителот на барањето за признавање на сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 3 на Списокот, се дадени во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 1).

** Полниот назив на подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 4 на Списокот, даден е во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 2).

*** Година на признавањето на сортата.

1	2	3	4
1.9.7. Група на зреење 700 по FAO	1. ЗПСЦ 712 (с.1989)	ЗП	РШ,СР,РУ,ИН,СУ,ЗП,ЗА
1.9.8. Група на зреење 800 по FAO	1. НС 820 (НССЦ 780, с.1989)	Нк	РШ,СР,ИН,СУ,ЗП,АЛ
	2. ЗПСЦ 801 (с.1989)	ЗП	РШ,СР,РУ,ИН,СУ,ЗП,АЛ
2. Индустриски растенија			
2.1. <i>Bea vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> Alef. var. <i>altissima</i> Döll. sin. var. <i>saccharifera</i> Lange Шеќерна репа	1. Албина (1989) 2. Нера (1989)	АЛ Нш	АЛ БТ
2.5. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Соја за зрно			
2.5.3. Средно рани сорти: 1.	1. Лика (1989) 2. НС-102 (1989) 3. НС-104 (1989) 4. НС-105 (1989)	Оу Ну Ну Ну	ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,СВ ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,ПА,СВ ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,ПА,СВ ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,СВ
2.5.4. Средно доцни сорти: 2.	1. НС-201 (1989) 2. НС-202 (1989)	Ну Ну	ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,ПА,СВ ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,ПА,СВ
2.7.2. <i>Heliantus annuus</i> L. var. <i>macrocarpus</i> Сончоглед	1. Колос (1989) 2. Зг-54 (1989)	ЗА Зц	ЗА ОС
2.9. <i>Nicotiana tabacum</i> L. Тутун	1. ДХ 6 (1989) 2. ДХ 9 (1989) 3. Отља 110-88/3 (1989) 4. Светла Херцеговина 2 (1989) 5. Светла Херцеговина 3 (1989)	Зд Зд Пд МО МО	ВТ ВТ К,СК,ПП МУ,ИМ,ГР МУ,ИМ,ГР
2.13. <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>aorista</i> var. <i>oleifera</i> Индустриска пченка Маслодајни хибриди од пченка			
2.13.3. Група на зреење 700 по FAO	1. НС 765 уљ (НССЦ 765 уљ, с.1989)	Нк	ЗГ,ОС,РШ,ЗП
3. Добиточни растенија			
3.10. <i>Lotus corniculatus</i> L. Жолт свездан	1. Бутмирка (1989)	Сф	
3.12. <i>Medicago sativa</i> L., <i>Medicago X varia</i> Martyn Луцерка	1. Крушевачка-28 (1989) 2. Осиечка-10 (1989) 3. Осиечка-11 (1989) 4. Осиечка-12 (1989)	КШ От От От	БЛ,КШ Љ,БЛ Љ Љ
3.16.2. <i>Sorgum vulgare</i> Pers. var. <i>sudanense</i> Hitchc. Суданска трева	1. Савана (1989)	БП	Љ,БЛ,БП,КШ
3.22. <i>Zea mays</i> L. Високолизински хибриди од пченка			
3.22.5. Група на зреење 600 по FAO	1. НС 66 О ₂ (НССЦ 66 О ₂ , с.1989)	Нк	ЗГ,ИН,ЗП
4. Зеленчук			
4.1. <i>Allium sera</i> L. Кромид	1. Југо-88 (1989) 2. Сидра (1989)	Ми Ми	СК,ЗГ СК
4.3.1. <i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>grossum</i> Sendt. Пиперка	1. Бањалучка рана (1989) 2. Букетна-1 (1989) 3. Stela (1989)	БЛ Ни БЛ	СК,БН НС,БН,СП
4.6.a. <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i> Willd. Тикве	1. Зита (1989)	БП	
4.6.6. <i>Cucurbita pepo</i> L. convar. <i>meloepo</i> L. provar <i>patissonina</i> Greb. Патисон	1. Ева (1989)	БП	

с = SC = СК - прост хибрид = дволиниски (single cross)

т = TWC = TC - ТК = трилиниски хибрид (three-way-cross)

ч = DC = ДК = двократен хибрид = четириниски (double cross)

мс = MSC = модификуван дволиниски хибрид

1	2	3	4
4.10. <i>Pastinaca sativa</i> L. Паштрнак	1. Панонски мазен (1989)	СП	СК,БН,СП
4.12. <i>Pisum sativum</i> L.var. <i>eusativum</i> sin. <i>Phortense</i> Aschers. et Graebn. Грашок	1. Феникс (1989) 2. Маја (1989) 3. Оскар (1989) 4. Псни експрес (1989)	СП СП СП СП	СП СП СП СП
4.13. <i>Solanum tuberosum</i> L. Компир	1. Кресник (1989)	Ли	
4.14. <i>Zea mays</i> L. convar. <i>saccharata</i> Sturt. Пченка шеќерац			
4.14.1. Група на зреење 300 по FAO	1. ЗПСЦ 321 су (с.1989)	ЗП	ЗГ,ЗП,БН,СП
6. Овошки и винова лоза			
6.3.1. <i>Prunus domestica</i> L. Подлога за кајсија	1. ББ-1 (1989)	Он	ГА,ОЗ
8. Украсни тревы и растенија за паркови и спортски терени			
8.4.4. <i>Festuca rubra</i> L.ssp. <i>fallax</i> (Thuill.) Hayek sin. <i>F. nigrescens</i> Lam. <i>F. rubra</i> var. <i>commutata</i> Gaud Вијук црвен, во вид на баз	1. Корана (1989)	Тз	НС
8.4.5. <i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> (Gaud.) Hayek, sin. <i>F. rubra</i> var. <i>genuina</i> Hack. Вијук црвен, во вид на лозинки	1. Крушевачки-парковски (1989)	КШ	НС

Број 1405/1
22 февруари 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Прилог 1

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТА

Реден број	Скратен назив	Полн назив
1	2	3
1	АЛ	„Селекција“ Завод за шеќерну репу (Ех Предузеће за селекцију шеќерне репе) Алексиначки рудници, 18220 Алексинац
2	БЛ	АИПК „Босанска Крајина“ РО Истраживачко-развојни институт, РЗС ООУР Пољопривредни завод, 4. јула 19, 78000 Бања Лука
3	БП	Пољопривредни факултет, ООУР Институт за ратарство и повртарство, Завод за хмељ и технички сирак (Ех Огледна станица за хмељ и сирак), 21470 Бачки Петровац
4	КГ	СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде, Београд, Институт (Ех Завод) за стрна жита, Одељење за селекцију, Саве Ковачевића 31, 34000 Крагујевац
5	КШ	СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде, Београд, Институт (Ех Завод) за крмно биле, Расински трг 40, 37000 Крушевац
6	Ли	Кмјетијски институт Словеније, Nасquetova 2, 61001 Љубљана
7	Ми	Земјоделски факултет, Унив. Кирил и Методиј во Скопје, ООЗТ Институт за пољоделство и градинарство (Ех Здружен земјоделски институт, онд. Земјоделски институт), Булевар Југославија 178, 91000 Скопје
8	Ни	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
9	Нк	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања), Завод за кукуруз, Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
10	Нш	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања), Завод за шеќерну репу, Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
11	Ну	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања) – (уљарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад

1	2	3
12	Нж	Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за пољопривредна истражувања) – (житарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад
13	Ок	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за кукуруз, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
14	Он	ПИК „Неретва“, 58355 Опузен
15	От	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за крмно биље, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
16	Оу	Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за индустријско биље, Тењска цеста 66, 54001 Осијек
17	Пд	Институт за тутун, Кичевско паде, 97500 Прилеп
18	Сф	Пољопривредни факултет Сарајево, Институт за ратарство и оплемењивање биља, Загребачка 18, 71000 Сарајево
19	СП	Институт за повртарство „Паланка“, Карађорђева 71, 11420 Смедеревска Паланка
20	Зц	Пољопривредни центар Хрватске (Ех Центар за примјену знаности), Биљна производња и сјеменарство, Илица 101, 41001 Загреб
21	Зд	Духански институт, Планинска 1, 41001 Загреб
22	Зк	Факултет пољопривредних знаности, Свеучилиште у Загребу, ООУР Институт за оплемењивање и производњу биља, Одјел за кукуруз, Ругвица, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб
23	Зт	Факултет пољопривредних знаности, Свеучилиште у Загребу, ООУР Институт за оплемењивање и производњу биља, Одјел за крмне културе, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб
24	ЗА	РОУР Завод за пољопривреду, СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде, Београд, Грљански пут 66, 19000 Зајечар
25	ЗП	Институт за кукуруз, РО Земун-Поље, Слободана Бајића 1, 11080 Земун

Прилог 2

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКАЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА

Реден број	Скратен назив	Назив на подрачјето (локалитетот)
1	2	3
1	АЛ	Алексинац
2	БИ	Бело Поље
3	БЛ	Бања Лука
4	БН	Биелина
5	БП	Бачки Петровац
6	БТ	Битола
7	ГБ	Габела
8	ГР	Груде
9	ИМ	Имотски
10	ИН	Инџија
11	К	Куманово
12	КШ	Крушевац
13	КТ	Кутјево
14	Љ	Љубљана
15	МС	Мурска Собота
16	МУ	Муминовача
17	НС	Нови Сад
18	ОС	Осијек
19	ОЗ	Опузен
20	ПА	Панчево
21	ПЕ	Пек
22	ПЛ	Планиница
23	ПП	Прилеп
24	ПР	Приштина
25	РШ	Римски Шанчеви
26	РУ	Рума
27	СБ	Славонски Брод
28	СК	Скопје
29	СП	Смедеревска Паланка
30	СР	Србобран
31	СУ	Суботица
32	СВ	Светозарево
33	ТУ	Титово Ужице
34	ВТ	Вировитица
35	ВУ	Вуковар
36	ВЖ	Вараждин
37	ЗА	Заечар
38	ЗГ	Загреб
39	ЗП	Земун Поље

236.

Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СТРАНКИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во евиденцијата на странски сорти земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 1989 година се запишани следните сорти:

ВИД РАСТЕНИЈА	НАЗИВ НА СОРТАТА	Фирма односно назив и седиште на создавачот на сортата односно на подносителот на барањето за одобрување воведување странска сорта во производство (скратен назив)*	Назив на подрачјето (локалитетот) на кое сортата ја надминала стандардната сорта (скратен назив)**
1	2	3	4
I СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА			
1. Жита			
1.9. <i>Zea mays</i> L. convar <i>aorista</i> , <i>dentiformis</i> i <i>vulgaris</i> (Greb.) Пченка за зрно			
1.9.2. Група на зреење 200 по FAO	1. Pioneer 3949 = Luisa (c. 1989)***	dm Он	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ПР, ПЛ
1.9.3. Група на зреење 300 по FAO	1. Pioneer 3737 = Panonija (c. 1989)	dm Он	Љ, МС, ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, ПЕ, СК, БЛ, БИ, ТУ, ПР
1.9.5. Група на зреење 500 по FAO	1. Pioneer 3475 = Volga (c. 1989) 2. Pioneer 3540 = Valeria (c. 1989)	dm Он dm Он	ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, РШ, ИН, ЗП, БЛ, БИ, ЗА, ПР ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, ИН, ЗП, БЛ, БИ, ЗА, ПР
2. Индустриски растенија			
2.1. <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> convar, <i>crassa</i> Alef, var. <i>altissima</i> Döll. sin. var. <i>saccharifera</i> Lange Шеќерна репка	1. Bingo (1989) 2. Cermo (1989) 3. Maribo-Austro-Mono (1989) 4. Rhizofort (1989)	kh CY sđ Ле hm Бј kh CY	БН, АЛ, БТ ПА ОС, БН, ПА, АЛ, БТ БН
2.7. <i>Helianthus annuus</i> L. Сончоглед			
2.7.1. Сончоглед за масло	1. Viki (1989)	sz Зу	ОС, НС, ПА, БТ
3. Добиточни растенија			
3.20.a. <i>Panicum miliaceum</i> L. Просо	1. Harkovskoje 25 (1989)	ha MC	БЛ, Љ
4. Зеленчук			
4.5.2. <i>Brassica oleracea</i> L. convar, <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> sin. <i>B. cauliflora</i> (Mill.) Litzg. Карфиол	1. Snoufebruary (1989)	es CY	БН
4.10. <i>Cucumis sativus</i> L. Краставица	1. Levina mix F ₁ R. S. (1989)	er Ha	СП, БН, Љ
4.10.a. <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i> Willd. Тикве	1. Elite F ₁ (1989)	rc Ha	СП, БП
4.16. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> DC sin. <i>R. raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell. 'Рдоква	1. Novitas (1989) 2. Robija (1989)	hn ПО hn ПО	СП СП
4.17. <i>Solanum tuberosum</i> L. Компир	1. Sola (1989) 2. Russet burbank (1988)	gz Лс sb ГУ	ПТ, КО, СШ, СА, ГУ

* Фирмата односно називот и седиштето на создавачот на сортата односно на подносителот на барањето за одобрување воведување во производство на сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 3 на Списокот, се дадени во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 1).

** Полнот назив на подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 4 на Списокот, е даден во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 2).

*** Година во која е одобрено воведување на странска сорта во производство во СФРЈ.

c = SC = СК = прост хибрид = дволиниски (single cross).

Број 1405/2
22 февруари 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

Прилог 1

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА И НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВОВЕДУВАЊЕ СТРАНСКА СОРТА ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	Скратен назив	Полн назив
1	2	3
1	dm Ои	Pioneer Hi-bred International Inc. Des Moines 9, 503008 USA
2	er На	Индустриско-пољопривредни комбинат СОУР „Осијек“, РО Институт за развој и информатику, ООУР Пољопривредна служба ИПК, Винковачка 63, 54001 Осијек
3	es СУ	Roual Sluis BV, PB 22 Enkhuizen NL 1600 AA NL
4	gz Лс	„Агровојводина“ СОУР, РО „Агросооператива“ за унутрашњи промет пољопривредно-прехранбених производа, ООУР „Агросооп“, РЈ „Семенарство“, Бул. М. Тита 12, 21001 Нови Сад
5	ha МС	Sluis en Groot BV PB 13 Enkhuizen NL 1600 AA NL
6	hm Бј	АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија“, РО за промет семенском робом, репродукционом и осталом робом за пољопривреду, Ивана Милутиновића 120, 24000 Суботица
7	hn ПО	VEG Pflanzenproduktion Granschieth-Grimmen Zuchtstation Granschieth, DDR
8	kh СУ	Семенарски комбинат „Семенарна“ Љубљана, Господетска цеста 5, 61001 Љубљана
9	rc На	Украински научно истражувателски институт растениеводства, селекции и генетики В. Ј. Јур'јева, Харков, СССР
10	sb ГУ	СОЗД АБЦ „Помурка“ КЗ „Панонка“ ТОЗД „Семена“ Иве Лоле Рибара 12, 69000 Мурска Собота
11	sđ Ле	A/S De Danske Sukkerfabrikker Zuchtstation „Maribo“ Holleby Kobenhavn DK 1441 Langebrogade 5, Danmark
12	sz Зу	Југословенски пољопривредно-шумарски центар, Булевар револуције 84, 11001 Београд
		Nunhen Zaden BV, PB 4005 Haelen NL AA 6080 Nederland
		„Подравка“ СОУР, РО „Пољопривреда“ ООУР „Сјеменарство“, Маринковићева 32, 43300 Копривница
		D. J. van der Have BV Kon. Kweekbedrijf & Zaadhandel Kapelle NL 3615 + NL 4420 AA Nederland
		„Агросеме-Панонија“, Суботица (види под 3)
		Harris Moran Seeds Company, 3670 Buffalo Road, Rochester, NY 14624, USA
		„Агросооп“, Нови Сад (види под 2)
		Burbank L. Santa Rosa, California, USA
		СОУР „Србија“ за истражување и развој пољопривреде, Београд, Завод за кромпир „Гуча“, 32230 Гуча,
		Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube Söllingen D-3339 Hauptstr. 1 BRD
		„Emona-Commerce“, Шмартинска 103, 61001 Љубљана
		Gabonatermesztési Kutatóintézet, Alsókikösar 10 Szeged H-6701 (Hu)
		Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за оплеменување и производњу биља, Одјел за индустриско биље, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб

Прилог 2

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКАЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА

Реден број	Шифра	Назив на подрачјето (локалитетот)
1	2	3
1	АЛ	Алексинац
2	БИ	Биело Поље
3	БЛ	Бања Лука
4	БН	Биељина
5	БП	Бачки Петровац
6	БТ	Битола
7	ГУ	Гуча
8	ИН	Инђија
9	КО	Кочани
10	КТ	Кутјево
11	Љ	Љубљана
12	МС	Мурска Собота
13	НС	Нови Сад
14	ОС	Осијек
15	ПА	Панчево
16	ПЕ	Пек
17	ПЛ	Планиница
18	ПР	Приштина
19	ПТ	Птуј – Старше
20	РШ	Римски Шанчеви
21	СА	Сараево

1	2	3
22	СБ	Славонски Брод
23	СК	Скопје
24	СП	Смедеревска Паланка
25	СШ	Стара Сушица – Лич
26	ТУ	Титово Ужице
27	ВЖ	Вараждин
28	ЗА	Заечар
29	ЗГ	Загреб
30	ЗП	Земун Поље

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
207. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за пченица од родот на 1989 година — —	437	223. Правилник за југословенскиот стандард за за- штита од корозија — — — — —	441
208. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за пченка од родот на 1989 година — — —	437	224. Правилник за југословенските стандарди за че- лични јажиња за општа намена — — — — —	442
209. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1989 година	437	225. Правилник за југословенските стандарди за енергетски трансформатори — — — — —	442
210. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1989 година — — — — —	437	226. Правилник за југословенскиот стандард за ма- шини алатки — — — — —	443
211. Одлука за измени на Одлуката за заштитната цена на шеќерна репка од родот на 1989 година	438	227. Правилник за југословенските стандарди за га- сови — — — — —	443
212. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени за суров памук од родот на 1989 година —	438	228. Решение за Единствената методологија за пре- сметка на општествениот производ на Соција- листичка Федеративна Република Југославија	443
213. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за суров тутун од родот на 1989 година —	438	229. Наредба за задолжителна хомологација на ве- лосипеди со мотор и на мотоцикли во поглед на кочењето — — — — —	447
214. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени за добиток за 1989 година — — — — —	438	230. Наредба за условите и начинот на наплата рас- полагање и плаќање со готови пари — — — —	447
215. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година — — — — —	438	231. Упатство за измени и дополненија на Упат- ството за начинот на евидентирање на сред- ствата на Фондот на федерацијата за кредити- рање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраи- ни — — — — —	448
216. Одлука за измени на Одлуката за височината и начинот на плаќање надомест за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на зем- јоделските и прехранбените производи во над- ворешнотрговскиот промет — — — — —	439	232. Упатство за составување на образецот за ут- врдување на латентните загуби и латентните резерви со состојба на 31 декември 1989 година	449
217. Решение за ослободување од плаќање царина на увоз на специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитаци- ја, вработување и преквалификација на инвали- ди — — — — —	439	233. Упатство за измени на Упатството за потреб- ната документација за остварување право за средства за регрес за вештачки губрива, сред- ства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	450
218. Правилник за измена на Правилникот за надо- мест на трошоците на кривичната и процесната постапка пред воените судови — — — — —	440	234. Коефициенти на растежот на цените во февруа- ри 1989 година за ревалоризација на основните и другите средства — — — — —	451
219. Правилник за југословенските стандарди за че- лици — — — — —	440	235. Список на признати новосоздадени домашни сорти земјоделски растенија во Социјалистич- ка Федеративна Република Југославија — — —	451
220. Правилник за престанување на важењето на ју- гословенските стандарди за алат за брусење и мазнење — — — — —	441	236. Список на странски сорти земјоделски расте- нија за кои е одобрено воведување во произ- водство во Социјалистичка Федеративна Ре- публика Југославија — — — — —	456
221. Правилник за престанување на важењето на ју- гословенските стандарди за преносни алати со електромотори — — — — —	441		
222. Правилник за југословенскиот стандард за на- војни приклучоци со топчеста наглавка — — —	441		

НОВО!**НОВО!**

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

КАТАЛОГ**НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА**

во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ.

ЈУС КАТАЛОГ-от содржи:

- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стандардите, година на изданието и број на страниците);
- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во времето од 31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година;
- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стандардизацијата;
- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стандардизација (од 1975 година);
- упатство за користење на предметниот регистар;
- предметен регистар на југословенските стандарди.

Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид во нашата земја неопходна на сите работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја контролираат примената на ЈУС стандарди.

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен.

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин. 75.000.–

Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

ЈУС КАТАЛОГ

_____ парч.

Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот _____

(број на жиро-сметка)

--	--	--	--	--

Во _____, _____ 1989.

(М.П.)

Потпис на порачувачот, _____

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ

Приредиле: Марко КРАВАНУШИЌ, Добривоје СИМИЌ, Вибор СТУПАР

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во сообраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица.

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начинот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испитот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со мотор.

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со овој закон се предвидени и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упатување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван два или повеќепати за определен потешок прекршок и др. Предвидена е можност за одлагање на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило.

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозници.

Цена 19.000

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Закон за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата _____ парч.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот: _____

/број на жиро-сметка/



Во _____, _____ 198_____

/М.П./

Потпис на порачувачот, _____